

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Објавува

Барање за изразување на интерес за позиција

“ Асистент координатор за развој на социјални услуги ”
(реф.бр. МК/SSIP # 3.1.37)

Име на проект: Проект за подобрување на социјалните услуги (ППСУ Проект)
Кредит Бр: 8902 –МК

Консултантски услуги – Индивидуален консултант

1. На Република Северна Македонија и е одобрен кредит од страна на Групаацијата на Светска банка за потребите за реализација на Проектот за подобрување на социјалните услуги. Дел од овие средства ќе бидат искористени за плаќање на обврските што ќе произлезат од договорите што ќе се склучат за ангажирање на Асистент координатор за развој на социјални услуги , реф.бр. МК/SSIP # 3.1.37.
2. Консултантот ќе има за цел да даде поддршка на координаторот за развој на социјални услуги во поставување на сеопфатен систем на социјални услуги.. Консултантот ќе биде ангажиран со полно работно време, од 08.30 до 16.30 часот од понеделник до петок.
3. Целосниот опис на проектните задачи е приложен на веб страната на Министерството за труд и социјална политика: <http://www.mtsp.gov.mk/proekt-za-podobruvanje-na-socijalnite-uslugi.nspix>
4. **Потребни квалификации:**
 - Универзитетско образование во областа на социјална работа и социјална политика. Магистерски студии или докторат во областа на социјалната политика ќе се сметаат за предност;
 - Најмалку 2 години релевантно искуство во областа на социјална заштита или во развој на социјални услуги;
 - Познавање на македонскиот јавен сектор и познавање на состојбата на системот за социјална заштита и тековните и предложените реформи ќе се сметаат како предност;
 - Одлични вербални и комуникациски вештини за пишување на македонски и англиски јазик.
5. Методот за избор е “Избор на индивидуален консултант” согласно “Прописите за набавки на Светска Банка за финансирање на инвестициски проекти (ФИП) - набавки за ФИП за стоки, градежни работи, неконсултантски и консултантски услуги, (Прописи) од јули 2016 година, ревидирано во ноември 2017 година”, достапно на следната веб страна: www.worldbank.org.
6. За дополнителни информации може да се обратите во Единицата за управување со ППСУ Проектот, е-маил: maja.bundaleski@mtsp.gov.mk

7. Министерство за труд и социјална политика ги повикува сите заинтересирани лица кои ги исполнуваат бараните квалификации да достават документи со кои ја потврдуваат својата квалификуваност (биографија на македонски и/или англиски јазик, препораки и слични документи).
8. Документите со кои се изразува интерес мора да бидат доставени најдоцна до **25.11.2020** година електронски на маил адресата: maja.bundaleski@mtsp.gov.mk, со назнака: за **реф.бр. МК/SSIP # 3.1.37.**